

Комерцијален оглас



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

Во согласност со Законот за високото образование, Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии - докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Одлуката на Ректорската управа со арх.бр. 02 – 384/2 донесена на 22.6.2018 година, одржана на 15.3.2018 година, Одлуката од Владата на Република Македонија за давање согласност на конкурсите за запишување на студии од трет циклус на јавните високообразовни установи бр. 44-4494/1 од 2 Мај 2018 година (Сл. весник бр.84/2018) и Одлуката за дополнување на Одлуката за давање согласност на конкурсите за запишување на студии од трет циклус на јавните високообразовни установи бр. 44-5167/1 од 15 Мај 2018 година (Сл. весник бр.93/2018) Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје објавува

К О Н К У Р С

за запишување студенти на трет циклус - докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во академската 2018/2019 година

I. Студиски програми, број на студенти и износ на трошоците за студирање

Студиска програма (организатор/и)	Број на студенти	Износ на трошоците за студирање во евра*
Научно подрачје на природно-математички науки		
Физика - Природно-математички факултет	10	3.650 ¹
Хемија - Природно-математички факултет	37	4.950
Биологија - Природно-математички факултет	89	5.000
<i>Биологија-молекуларна биологија</i>		
<i>Биологија-екологија</i>		
<i>Биологија-таксономија</i>		
<i>Биологија-биохемија и физиологија</i>		
Научно подрачје на техничко-технолошки науки		
Градежништво - Градежен факултет	35	4.500
<i>Градежништво, модул конструкции</i>		
<i>Градежништво, модул хидротехника</i>		
<i>Градежништво, модул геотехника</i>		
<i>Градежништво, модул сообраќајно инженерство</i>		
<i>Градежништво, модул организација, технологија и менаџмент во градежништвото</i>		
Електротехника и информатски технологии - Факултет за електротехника и информатски технологии	45	4.550 ¹
Метрологија - Факултет за електротехника и информатски технологии	10	4.550 ¹
Технологија - Технолошко-металушки факултет	10	4.500 ¹
Металургија - Технолошко-металушки факултет	10	4.500 ¹
Научно подрачје на медицински науки и здравство		
Медицина - Медицински факултет	89	5000/3000 ¹
<i>Медицински науки и здравство-клиничка медицина</i>		
<i>Медицински науки и здравство-молекуларна медицина</i>		
<i>Медицински науки и здравство-баична медицина</i>		
Стоматологија - Стоматолошки факултет	31	5.000 ¹
<i>Стоматологија-стоматолошка протетика</i>		
<i>Стоматологија-орална хирургија</i>		
<i>Стоматологија-максилнофаринџална хирургија</i>		
<i>Стоматологија-дентална патологија</i>		
<i>Стоматологија-орална патологија и парадонтологија</i>		
<i>Стоматологија-ортодонија</i>		
<i>Стоматологија-детска и превентивна стоматологија</i>		
Јавно здравство - Медицински факултет	13	5.000/3.000 ¹
Фармација - Фармацевтски факултет	12	4.000 ¹
Научно подрачје на биотехнички науки		
Ветеринарна медицина - Факултет за ветеринарна медицина	33	5.650 ¹
Безбедност на храна - Факултет за ветеринарна медицина	10	5.650 ¹
Анимална биотехнологија - Факултет за земјоделски науки и храна	21	5.000
Агроэкономика - Факултет за земјоделски науки и храна	17	5.000
Заштита на растенијата (фитомедицина) - Факултет за земјоделски науки и храна	10	5.000
Квалитет и безбедност на земјоделски производи - Факултет за земјоделски науки и храна	19	5.000
Менаџмент на природни ресурси и заштита животна средина во земјоделството - Факултет за земјоделски науки и храна	17	5.000
Растителна биотехнологија - Факултет за земјоделски науки и храна	29	5.000
Научно подрачје на општествени науки		
Економски науки - Економски факултет и Економски институт	8	5.650
Кинезологија - Факултет за физичко образование, спорт и здравје	12	5.650
Рано детско воспитување и образование - Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“	50	5.000
Дефектологија - Филозофски факултет	14	5.000
Организативни науки и управување (менаџмент) - Економски факултет, Економски институт и Институт за социолошки и политичко-правни истражувања	18	5.650
Политички науки - Правен факултет „Јустинијан Први“	17	5.650
Демократија во услови на глобализација - Институт за социолошки и политичко-правни истражувања	6	4.900
Правни науки - Правен факултет „Јустинијан Први“	44	5.650
Меѓународни односи и менаџирање на конфликти - Филозофски факултет и Школата за глобални студии при Универзитетот во Гетеборг, Шведска	12	5.000
Социологија на окружувањето - Институт за социолошки и политичко-правни истражувања	9	4.900
Социологија на организација - Институт за социолошки и политичко-правни истражувања	1	4.900
Психологија - Филозофски факултет	5	5.000
Научно подрачје на хуманистички науки		
Историја на Македонија - ЈНУ Институт за национална историја	34	4.500
Фолклористика - Институт за фолклор „Марко Цепенков“	15	4.300
Интердисциплинарни науки		
Образование на наставници (за примарното образование) - Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“	41	5.000

- Во износот на трошоците за студирање се вклучени трошоците за: организирање на наставата, работилници и семинари, менторот, комисиите и единиците-организатори на истражувањето, раководење на студиската програма, Школа за докторски студии, обука за истражување, едукација, а не се вклучени материјалните трошоци за истражувањето на темата. Единицата утврдува посебни износи за истражувањето на кандидатите, зависно од научната област.

- 1) доплата за коментор 250 евра
- 2) доплата за коментор 500 евра
- 3) за организирање на истражувањето во рамките на докторската теза дополнителни 500 до 1 500 евра
- 4) доплата за коментор 300 евра
- 5) школарината за студирање на третиот циклус студии-докторски студии изнесува 5000 евра во денарска противвредност за 6 семестри, односно 3000 евра во денарска противвредност за 4 семестри за оние кои имаат завршено магистерски студии и на кои им се признаваат 60 ЕКТС.
- 6) доплата за истражувањето во рамките на докторските студии во износ од дополнителни 2.000 евра во денарска противвредност.

II. Листата на потенцијални ментори со број на слободни места по студиски програми и потпрограми е објавена на веб-страницата на Универзитетот, во делот на Школа за докторски студии/ Конкурсе: www.ukim.edu.mk

III. Услови и начин на запишување студенти

1. Право за запишување на докторски студии имаат лица кои завршиле соодветни студиски програми и кои ги исполнуваат следниве основни услови и критериуми:
 - завршен II циклус на студии усогласени со европскиот кредит- трансфер систем (во натамошниот текст: ЕКТС- кредити);
 - завршени постдипломски студии по студиските програми пред воведувањето на европскиот кредит- трансфер систем, на кои им се признаваат 60 кредити од обука за истражување и едукација;
 - стекната стручна подготовка според студиските програми за регулирани професии, со остварени најмалку 300 ЕКТС-кредити;

- остварен просечен успех од сите предмети од претходно завршеното високо образование, од најмалку 8,00 (I и II циклус на студии, односно додипломски и постдипломски студии);
- познавање на еден од светските јазици. Доказ за познавање на светски јазик е:
 - сертификат од Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, или
 - меѓународен сертификат, или
 - диплома за претходно стекнато образование додипломски студии (прв циклус) и постдипломски студии (втор циклус), завршено на еден од светските јазици.

2. Дополнителни критериуми за кандидатите кои не ги исполнуваат условите од алинеја 4 став 1 член 14 од Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии - докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (Универзитетски гласник бр.245 од 2 мај 2013 год.), во зависност од спецификите на научната област: односно немаат остварен просечен успех од сите предмети од претходно завршеното високо образование, на додипломски и постдипломски студии, од најмалку 8,00:

- Хемија**
Кандидатите можат да се запишат на трет циклус студии по Хемија и со остварен просечен успех од 7,5, ако го имаат исполнето дополнителниот критериум:
- o завршени додипломски студии пред воведување на ЕКТС;
 - o завршени постдипломски студии пред воведување на ЕКТС.

- Електротехника и информатски технологии**
Кандидатите можат да се запишат на студии на трет циклус и со остварен просечен успех од најмалку 7,5 ако го имаат исполнето дополнителниот критериум:
- o завршени додипломски студии во траење од 10 семестри (9 настава и еден за изработка на дипломски труд) и
 - o постдипломски студии во траење од 4 семестри.

- Металургија**
Кандидатите можат да се запишат на студии на трет циклус и со остварен просечен успех од најмалку 7,5, ако го имаат исполнето дополнителниот критериум:
- o завршени додипломски студии од областа;
 - o завршени магистерски/постдипломски студии од областа;
 - o најмалку две препораки од наставници со оценка на способноста за научна работа, познавање и достигнување во структурата, од кои една од потенцијалниот ментор и една од наставник кој покрива предмети од областа на темата на докторската дисертација;
 - o најмалку два научни труда од областа на истражување, објавени во национално или меѓународно научно или стручно списание, монографија или на меѓународна конференција, од кои најмалку во еден како прв автор, но не постари од пет години од денот на поднесувањето на пријавата за запишување на трет циклус.

- Метрологија**
Кандидатите можат да се запишат на студии на трет циклус и со остварен просечен успех од најмалку 7,5 ако го имаат исполнето дополнителниот критериум:
- o завршени додипломски студии во траење од 10 семестри (9 настава и еден за изработка на дипломски труд);
 - o најмалку три години работно искуство во метрологијата по дипломирањето;
 - o објавено најмалку два труда во списание или на конференции;
 - o најмалку една препорака од универзитетски професор.

- Кинезологија:**
На кандидатите кои имаат просек од прв и втор циклус заедно (додипломски и постдипломски студии) од 7,50, им се овозможува да се запишат на докторските студии по кинезологија

- Меѓународни односи и менаџирање на конфликти**
Доколку кандидатот не ги исполнува горенаведените услови, како дополнителен критериум да достави уште еден труд (додатно од предвидените два) објавен во Научно списание или Зборник на трудови со меѓународна редакција од најмалку пет држави.

3. Дополнителни критериуми во зависност од спецификите на научната област, а кои кандидатите треба да ги исполнуваат, покрај општите/основни услови и критериуми:

- Медицина**
Кандидатите потребно е да имаат и:
- o остварен просечен успех од најмалку 8,0 на додипломски студии, и
 - o остварен просечен успех од најмалку 8,0 на постдипломски студии (доколку кандидатот има завршено).
- Јавно здравство**
Кандидатите потребно е да имаат и:
- o остварен просечен успех од најмалку 8,0 на додипломски студии, и
 - o остварен просечен успех од најмалку 8,0 на постдипломски студии (доколку кандидатот има завршено).

- Психологија:**
Кандидатите, освен општите услови за упис, треба да го задоволат и следните критериуми:
- o да имаат завршено прв и втор циклус студии од областа на психологијата (со стекнати 300 кредити од кои минимум 180 до 240 кредити од психолошки предмети);
 - o доколку не го исполнуваат претходниот услов, кандидатите кои имаат минимум 80 кредити од психолошки предмети полагаат диференцијален испит кој вклучува содржини од сите основни психолошки дисциплини;
 - o кандидатите во исто време треба да имаат објавено и најмалку два рецензирани научни трудови од областа на психологијата.

4. Право за запишување на докторски студии на **Стоматолошкиот факултет** имаат и:

- лица кои завршиле според студиските програми до 2003/2004 и се стекнале со диплома доктор на стоматологија или со диплома доктор по стоматологија, а им е одобрена, односно запишале здравствена специјализација;
- лица кои завршиле според студиските програми од 2010/2011 и се стекнале со диплома доктор по дентална медицина, а им е одобрена, односно запишале здравствена специјализација.

5. Право за запишување на докторски студии на **Факултетот за ветеринарна медицина** имаат и:
- лица со завршен интегриран прв и втор циклус, односно завршен втор циклус на студии од областа на ветеринарната медицина, медицинските науки, природните науки и биотехничките науки;
 - лица кои завршиле според студиската програма пред воведувањето на европскиот кредит-трансфер систем, во траење од десет семестри и се стекнале со диплома доктор по ветеринарна медицина и кои запишале постдипломски магистерски студии;
 - лица со завршени соодветни специјалистички студии.

6. Право за запишување на докторски студии на **Фармацевтскиот факултет**,

согласно со препораките и стандардите на Орфеус за докторски студии во биомедицината и здравствените науки, имаат и:

- лица кои завршиле според студиска програма од 1992/1993 година, во траење од 5 години и се стекнале со диплома дипломиран фармацевт;
- лица кои завршиле според студиска програма од 2002/2003 и се стекнале со диплома магистер по фармација;
- лица кои завршиле според студиска програма од 1981/1982 година, во траење од 4 години, кои се стекнале со диплома дипломиран фармацевт и имаат завршена здравствена специјализација во траење од 3 години.

7. Право за запишување на докторски студии на **Медицинскиот факултет**, согласно со препораките и стандардите на Орфеус за докторски студии во биомедицината и здравствените науки, имаат и:

- лица кои завршиле според студиските програми до 2005/2006 година и се стекнале со диплома: доктор на медицина, а се во тек на втора половина од здравствена специјализација;
- лица кои завршиле според студиска програма од 2005/2006 (360 кредити) и се стекнале со диплома: доктор по медицина, а се во тек на втора половина од здравствена специјализација;
- лицата кои се запишуваат на докторски студии од базична медицина на област за која нема здравствена специјализација, треба да имаат најмалку два in extenso труда како прв автор, публикувани во списанија со меѓународен уредувачки одбор.

III. Селекција на кандидатите

По завршувањето на конкурсот, советот на студиската програма објавува прелиминарна ранг-листа на примени кандидати на докторските студии, за секоја студиска програма, односно потпрограма одделно.

За кандидатите кои не ги исполнуваат условите за запишување на докторски студии, советот на студиската програма објавува посебна листа.

Листите се објавуваат на интернет-страницата на Школата за докторски студии: http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=159&glavno=8

Кандидатите имаат право на приговор по листата во рок од 36 часа.

Приговорот се поднесува во Школата за докторски студии, во писмена форма до советот на студиската програма.

Советот на студиската програма донесува конечна одлука во рок од 36 часа.

По завршувањето на постапката по приговорот, советот на студиската програма, во рок од 5 дена ја утврдува конечната ранг-листа на примени кандидати и ја доставува до Универзитетскиот стручен совет за докторски студии за потврдување.

Потврдената ранг-листа на примени кандидати е конечна и се објавува на интернет-страницата на Школата за докторски студии.

http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=159&glavno=8

IV. Рокови за пријавување и запишување на кандидатите

	Прв рок	Втор рок
Пријавување на кандидатите	12.9 до 28.9.2018	10.12 до 24.12.2018
Објавување прелиминарни листи	1.10.2018	28.12.2018
Одлучување по приговори	5.10.2018	10.1.2019
Објавување конечни листи	12.10.2018	14.1.2019
Запишување на кандидатите	15.10.2018	18.1.2019

Документите се доставуваат во:

Школата за докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, адреса: бул. Гоце Делчев бр.9, 1000 Скопје.

V. Документи за пријавување

- Кандидатот кој се пријавува на конкурсот поднесува:
- пријавен лист со назначување на избраната студиска програма за која конкурира;
 - писмо за мотивација со назначување на областа на истражување и првична согласност на ментор од листата на ментори;
 - кратка биографија;
 - докази со кои се докажува исполнетоста на условите за запишување, и тоа:
 - уверение за положени испити од прв циклус студии односно од додипломски студии
 - уверение за положени испити од втор циклус студии односно од постдипломски студии
 - диплома од прв циклус студии односно од додипломски студии
 - диплома од втор циклус студии односно од постдипломски студии
 - сертификат/ уверение за познавање на светски јазик
 - кандидатите кои своето високо образование, додипломски студии (прв циклус) и постдипломски студии (втор циклус), го завршиле во странство, доставуваат нострифицирани документи, со кои се докажува исполнетоста на условите за запишување на трет циклус – докторски студии, како и еквиваленција на оценките доколку системот на оценување е различен од Р.Македонија.

Документацијата се доставува во фотокопија, заверена на нотар.

Пријавите на кандидатите со некомплетни документи нема да бидат разгледувани.

VI. Документи за запишување

- При запишувањето, примените кандидати поднесуваат:
- индекс и пријавни листови;
 - две фотографии (две фотографии со димензии 3,5 x 4,5 и една со димензии 2 x 3);
 - потврда за уплатена прва рата од школарината.

Школарината се плаќа на 6 еднакви рати, на почетокот на секој семестар, во денарска противвредност. При плаќањето на првата рата, 250 евра во денарска противвредност примените кандидати плаќаат на Школата за докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на следнава:

- сметка: 160 010 3689 788 18;
 - приходна шифра и програма: 723012 41;
 - банка на примач: Народна банка на Република Македонија
- Остатокот од износот се плаќа на сметка на факултетот/институтот – каде што е вработен раководителот на студиската програма. При промена на раководителот, средствата и понатаму се водат на истата единица, организатор на студиската програма.

ЗАБЕЛЕШКА:

Детални информации за условите за запишување на секоја од објавените студиски програми, потребната документација, организацијата и временскиот распоред на студиските програми, како и листата на ментори, заинтересирани кандидати може да ги добијат во Школата за докторски студии.

- Контакт информации:**
адреса: бул. Гоце Делчев бр.9, 1000 Скопје
лица за контакт:
Виолета Јанговска: vlangovska@ukim.edu.mk
Катерина Климоска: katerina.klimoska@ukim.edu.mk
- интернет-страница: www.ukim.edu.mk/doktorski_studii

Конкурсот е објавен на интернет-страницата: <http://www.ukim.edu.mk>